



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **51/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Иван Иванов** Адреса на е-пошта:**javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ: **66.822.316,00 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул.„Никола Вапцаров“ и на ул.„Македонија“	Реконструкција на фасада на прв дел зграда бр.39 на ул.„Македонија“
2	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул.„Никола Вапцаров“ и на ул.„Македонија“	Реконструкција на фасада на прв дел зграда бр.6 на ул.„Никола Вапцаров“
3	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул.„Никола Вапцаров“ и на ул.„Македонија“	Реконструкција на фасада на втор дел зграда бр.8 на ул.„Никола Вапцаров“

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11)Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

:

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата: **Да [3,00%]**

IV.1.3)Изјава за сериозност: **Не**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1)За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2)Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

ДРД образец

IV.2.3)Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- **извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран; или**

- **извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации**

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

За Дел 1, Дел 2 и Дел 3 од предметот на набавката:

- **економскиот оператор да има позитивно финансиско работење во последните три финансиски години (2010, 2011 и 2012)**

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- Лиценца "Б" за изведувач, за изведување на градби од втора категорија, согласно Законот за градење (Сл.весник на РМ бр.130/09,124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13 и 163/13);

- Список на вработени лица со доставување на копија од М1/М2 образци и копија од Овластувања издадени од Комората на овластени архитекти и инженери за истите и

- Изјава од економскиот оператор дека располага со потребната опрема (монтажно скеле со заштитна мрежа и 1 (една) дигалка), со доставување на соодветен доказ (купопродажен договор, пописна листа за последната деловна година, сообраќајна дозвола, фактура за купопродажба или сл.)

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

За Дел 1, Дел 2 и Дел 3 од предметот на набавката:

- економскиот оператор да има лиценца за изведување на градби од втора категорија согласно Законот за градење (Сл.весник на РМ бр.130/09,124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13 , 79/13, 137/13 и 163/13);

- економскиот оператор да има минимум 4 (четири) вработени лица со следните квалификации:

- најмалку 1 (еден) градежен инженер со Овластување од Б категорија за изведба во соодветната област, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
- најмалку 1 (еден) архитект со Овластување од Б категорија за изведба во соодветната област, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
- најмалку 1 (еден) електро инженер со Овластување од Б категорија за изведба во соодветната област, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
- најмалку 1 (еден) машински инженер со Овластување од Б категорија за изведба во соодветната област, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери и

- економскиот оператор да располага со потребна опрема за реализација на предметната набавка и тоа: монтажно скеле со заштитна мрежа и 1 (една) дигалка

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до : **21.02.2014 во 10.00 часот**

V.2.2)Краен рок за поставување прашања:**15-02-2014 15:30**

V.3)Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

21.02.2014 во 10.00 часот Место: Град Скопје, барака бр.13

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава: **31-01-2014**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

1. 

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1		Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул. „Никола Вапцаров“ и на ул. „Македонија“	13.119.516,00
2		Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул. „Никола Вапцаров“ и на ул. „Македонија“	1.550.520,00
Вкупно:				14.670.036,00
Проценета вредност на набавката со ДДВ:				78.850.332,88
Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:				0,00